

ЦРНИЛА ЗА "ПОДНОСЛИВ" КРИМИНАЛ

Ако сакаме да го решиме проблемот со кој денес се соочуваме треба да навлеземе малку подлабоко во неговата суштина и да се прашаеме: зошто ние како народ го преспавме периодот на транзицијата и не им застанавме на опашките кои денес како ламји го јадат народниот леб?

Институциите на системот не сакаат да се справат со подземјето во политиката, судството, администрацијата. Тие се организирани и меѓусебно поврзани. Работат како едно тело. Едни без други не можат да функционираат.

■ Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



По сè изгледа, по прашањето за растечкиот криминал и неговата спрега со политиката сè уште сме заробеници на тезата дека имаме "подносливо ниво на криминал". Затоа можеби и ништо не се презема за негово елиминирање од нашето секојдневие. Ставањето кривични пријави надвор од процесот стана

речиси редовна практика, па дури беа ослободени и луѓе кои аргументирано беа осудени за тежок криминал. За жал, политичката демагогија сè уште ја употребува оваа фраза за "поднослив криминал", како објективна. Корупцијата во Македонија доминира и се сфаќа како нужна за водење бизнис и политички процеси. Сега постојат сите предуслови да се стекне висок степен на корозија во др-

жавата, а последиците навистина се исклучително опасни. Доколку Македонија итно не преземе нешто на планот на законската регулатива и на внатрешното организирање на сите структури и контролни органи, за две-три години ќе се најдеме во иста ситуација како и некои од соседните држави. Во последно време има обиди државата да се претвори во простор за перење пари преку фирми и претпријатија создадени со капитал од разузнавачки служби, со цел преку економска пенетрација во државата, да се влијае на нејзиниот политички живот.

Во такви игри влегуваат и бројни политички репрезенти без оглед на која политичка идеологија ѝ припаѓаат и без разлика на етничката номенклатура. Грубо е узурпирано и занемарено правото на граѓаните во својата држава да решаваат за нивната судбина и иднина во согласност со својата слободно изразена граѓанска и демократска волја, а наместо тоа е наметната желбата на партиските елити на власт. Тие тука се неприкосновени. Денес, целото наше национално наследство, сите наши заеднички вредности и идеали градени макотрпно од генерации Македонци, сериозно се доведени во прашање како последица на безпримерната неспособност на сите досегашни власти да се справат со девијациите кои самите тие ги продуцираат и ги развиваат. Тоа и не е за изненадување, имајќи предвид дека сегашнава состојба е последица на една децениска некомпетентна политика водена и од СДСМ и од ВМРО - ДПМНЕ, како и сите други партиски структури, учеснички во власта, вклучувајќи ги се разбира и албанските ДПА, ПДП, ДУИ, чиешто хаотично, на моменти феудално и криминално владеење создаде поволна клима за да ни се случи целиот овој хаос во кој сега се наоѓаме.

ВРАЌАЊЕ НА ИЗГУБЕНИ ПОЗИЦИИ

Македонија е сериозно компромитирана, разнишана и пробиена во безбедносен, политички и економски поглед. Премногу не ме радуваат заложбите на дипломатите од Брисел да не вклучат во своите редови за околу десетина години. Тие можеби ни даваат шанса, а нашите политички узурпатори, односно ние недоволно создаваме можности за да се продуцираат процеси кои би имале позитивни рефлексии врз нашето секојдневно битисување. Процесот мора да се врати назад и да се постави врз принципите на нормално функционирање на демократските институции во државата. Ова мора да се направи безусловно. Поделбата во Македонија врз партиски основи е пресликана насекаде, за жал. Очигледно така е секаде. Сегашнава општа криза во Македонија е само функција на недостатокот на независна политичка волја во Македонија. Сега, сепак, иницијативата повторно им припаѓа на македонскиот народ и на сите граѓани на Република Македонија кои, мораме да признаеме, направија големи грешки во изборот на политички партии и лидерства. Опстанокот на една држава, во фундаментална смисла на зборот, зависи од три основни фактори од коишто, пак, зависи нејзината сувереност - националната одбрана, националната економија, финансирањето и развојот и националната надворешна политика. Единствено кога ќе ги исполниме овие услови дури тогаш ќе можеме постепено, но сигурно да ги вратиме изгубените позиции и вредности на државата.

За политичарите народот вели дека се "чума и колера и секоја друга болест" која можеше да ја снајде Македонија. Веројатно треба да го поминеме процесот на трупање капитал, па дури потоа да очекуваме дека некој ќе почне нормално да работи. Во богатите земји, на власт доаѓа некој кој остварил веќе нешто во животот, а кај нас доаѓаат такви со

еднособни или двособни станови и велосипеди, а си одат со куќи на елитни странски локации и милиони долари или евра на швајцарски сметки. И ќе рече некој потоа дека платите кај нас биле ниски... Не е проблемот во тоа што народот македонските политичари ги нарекува предавници, изроди, криминалци и слично. Многу од нив биле големи македонски патриоти, ама кога станале политичари, кога добиле власт, тогаш ги заборавиле вредностите на животот, од тој момент стануваат 'предавници' во очите на својот народ, бидејќи тие почнуваат нивната висока функција да ја користат за свои лични интереси. Ретки се политичарите кои остануваат чесни и кога ќе добијат власт. Не знам ниту дали на прсти се бројат. Ние никогаш нема да можеме да ги решиме проблемите затоа што наместо да решиме еден проблем умееме уште на почетокот на неговото решавање да создаваме друг. Или подобро речено вториот го покрива првиот за да не се крева голема "цевка" од која би биле засегнати наредните за скандалот.

НЕМА ПЕРФЕКТЕН СИСТЕМ

Цел свет е корумпиран, не велиме не. Не можеме ние да бидеме некаков исклучок од тој шаблон. Проблемот е само во тоа што домашните корисници на корупцијата знаат од игла да направат цевка. Денес се смешни тие наводни "борби против корупцијата". Народот прашува - а зарем ги има?

Каде лежи случајот против Љупчо Поповски, поранешниот државен секретар во Министерството за одбрана, каде запна работата со Амди Бајрам и со Илко Георгиев.

Потоа судиите ќе му се лутат на Батлер кој ќе им рече: "Од кога сум дојден во Македонија немам видено да биде решен ниту еден случај за мито, корупција или криминал". Навистина човекот кажа реална и вистинита констатација.

Перфектен систем немало, а нема ниту да има. Државата е како организам, живее и просперира или оди наопаку и се деструктира. Многу е подобро кога една држава се стреми да се добијат нови видици за функционирање на системот отколку целата работа да се сведува на коментари од типот: Нас не нè бива! Ние не сме правна држава итн. Имало период кога Германија имала 200 отсто инфлација, време кога Америка ја треселе цивилни војни, време кога пред некоја недела Украина беше на прагот на граѓанска војна... И тие излегле од колапсот. Ние не можеме да излеземе од нашиот хаос. Боли тоа што намерно и свесно се продуцираат опш-

тествени кризи само за да продолжи востолчувањето на политичките егзархии на тронот на кој се поставиле. Ако сакаме да го решиме проблемот со кој денес се соочуваме треба да навлеземе малку подлабоко во неговата суштина и да се прашаеме: зошто ние како народ го преспавме периодот на транзицијата и не им застанавме на опашките кои денес како ламји го јадат народниот леб? Не треба во никој друг да ја бараме вината за тоа. Имаме амнезија, анемични бевме, или како и секогаш тие ќе се вадат на "мудроста" и трпението на граѓаните дека правилно и на вистински начин реагира-

ле во соодветниот политички момент. Често пати народот толерирал, очекувал подобри моменти, но залудно. Дека некој се обидува и натаму да внесува гнев во народните маси покажуваат и најновите манипулации кои сега се прават.

Кај нас е вообичаено видни места да заземаат луѓето кои треба да завршат на бунштето на историјата. Ова ли е таа правна и демократска држава за која сите се залагаа? Па, ова нема ниту грам врска со правото - домашно и меѓународно. Премногу буквално е сфатен поимот "демократија", па се прави сè што ќе дојде при рака. Граѓаните ќе речат - "до пред десет - петнаесет години" ова го немаше. Тогаш имало закони кои морало да се почитуваат. Кој ќе отстапи од тоа - сургун. А, денес немаме ли закони? Има и тоа да не може човек да ги добри, но што од тоа?

Една мудрост вели: "Законите се донесуваат за да се прекршуваат". Како што тргнале работите денес тоа е повеќе од очигледно. Институциите на системот не сакаат да се справат со подземјето во политиката, судството, администрацијата. Тие се организирани и меѓусебно поврзани. Работат како едно тело. Едни без други не можат да функционираат. Ето, со нив и со такви како нив ќе ја внесуваме Македонија во Европа. За жалење сме. Црнила. Сивила. Деструкција на секое поле. Велат - конечно ја сфатиле суштината за излезот од кризата која потраја деценија ипол. Морале да продолжат по патот по кој тргнале. А патот по кој граѓаните одат е полн со трње, кал, виришта... Тие живеат во некој друг свет. Сè уште не можат да го спознаат сивиот свет на обичните. Не сакаат да признаат дека е таков. Сè додека тоа го прават, а обичните смртници го толерираат таквото нивно препотентно и арогантно однесување, сè дотогаш оваа држава ќе тоне во сивилата и во политичкиот смог кој е надвиснат над неа.



"БОЛКА" ИМ Е СО ВАКВИ "ШУШКИ" ПОЛНИОТ ЦЕБ!

НАРОДОТ ЗА НАШИТЕ ПОЛИТИЧАРИ ВЕЛИ ДЕКА СЕ "ЧУМА И КОЛЕРА И СЕКОЈА ДРУГА БОЛЕСТ" КОЈА МОЖЕШЕ ДА ЈА СНАЈДЕ МАКЕДОНИЈА. ВО БОГАТИТЕ ЗЕМЈИ, НА ВЛАСТ ДОАЃА НЕКОЈ КОЈ ОСТВАРИЛ ВЕЌЕ НЕШТО ВО ЖИВОТОТ, А КАЈ НАС НА ПОЛИТИЧКИОТ ПИЕДЕСТАЛ ДОАЃААТ ОНИЕ КОИ СЕ СО ЕДНОСОБНИ ИЛИ ДВОСОБНИ СТАНОВИ И СО ВЕЛОСИПЕДИ, А ОД НЕГО СИ ЗАМИНУВААТ СО КУЌИ НА ЕЛИТНИ СТРАНКИ ЛОКАЦИИ И СО МИЛИОНИ ДОЛАРИ ИЛИ ЕВРА НА ШВАЈЦАРСКИ СМЕТКИ. И ПОТОА НЕКОЈ ЌЕ РЕЧЕ ДЕКА КАЈ НАС ПЛАТИТЕ БИЛЕ НИСКИ...